



доказите за исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена на нотар. Ненавремените пријави и документација нема да се разгледуваат. По истекот на рокот за пријавување огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на општина Неготино.

VI. Постапката за селекција на пријавените кандидати се состои од проверка на веродостојност на податоците и доставените докази за јавниот оглас.

VII. Кандидатите кон пријавата треба да приложат:

- доказ за завршено образование,
- доказ за работно искуство,
- доказ за општа здравствена способност за работното место
- доказ дека не му е изречена забрана за вршење на професија , дејност или должност.

VIII. Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 7(седум) дена од денот на објавување на огласот.

[ОБРАЗЕЦ НА ПРИЈАВА](#)